

20121042741

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 92/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 25 јули 2012 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ СО ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствена заштита, превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 164/2008, 16/2010, 44/2010, 63/2010, 171/2010, 95/2011 и 181/2011) во членот 1 зборовите „на товар на средствата за задолжителн оздравствено осигурување,“ се менуваат со зборовите: „во мрежата на здравствени установи.“

Член 2

Во членот 3 став 1 на крајот на реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: „кои се во мрежата на здравствени установи.“

Во ставот 2, точката 5 се брише. Точките 6 и 7 стануваат точка 5 и 6.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Договорите од став 1 и 2 на овој член Фондот ги склучува во согласност со мрежата која ја утврдува Владата на Република Македонија по предлог на Министерството за здравство, а по доставената понуда за склучување на договор од страна на здравствената установа заедно со потребната придружна документација.“

Член 3

Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи:

„Надоместокот за вршење на здравствените услуги од член 2 од овој правилник за секоја деловна година се утврдува со одлука на Управниот одбор на Фондот врз основа на планираните средства за специјалистичко – консултативна здравствена заштита, превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување во Планот и програмата за здравствени услуги и Буџетот на Фондот.“

Ставот 2 се менува и гласи:

„Надоместокот од ставот 1 се утврдува врз основа на остварената вкупна вредност на видот и обемот на здравствени услуги во првото, второто и третото тримесечје и проекцијата за четвртото тримесечје од претходната година во специјалистичко – консултативна здравствена заштита, по утврдени цени на здравствени услуги и утврдени референтни цени.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-13188/4
25 јули 2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.